




ИЗВЕШТАЈ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ

на договор за грант

за проект

„Родова рамноправност во локалните буџети“

спроведуван од

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје

Договор бр. 9856

дел од

Проект на УСАИД за граѓанско општество

кој го спроведува Фондацијата Отворено Општество – Македонија

(Договор за соработка бр. АИД-165-А-12-00004)

Скопје, декември 2016

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФАКТИЧКИ НАОДИ	3
1. Општо за Договорот за грант и Проектот	7
2. Спроведени постапки и фактички наоди	8
Анекс 1 Финансиски извештај за Договорот за грант	15

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

Ф+389 (0)2 3216 186

www.rsmmk.mk

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФАКТИЧКИ НАОДИ

До

Марија Савовска, извршен директор

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје

Никола Тримпаре 12-1/12, Скопје

Датум: 16.12.2016

Почитувана *Марија Савовска*,

Во согласност со Писмото за ангажирање за верификација на трошоци со датум 18.07.2016 година кое го потпишавте со нас, го издаваме нашиот Извештај за фактички наоди („Извештајот“) на приложените финансиски извештаи за периодот од 21.01.2015 до 20.07.2016. На ваше барање, ние извршивме одредени постапки за проверка на финансиските извештаи на проектот и нивната усогласеност со Договорот за грант за Родова рамноправност во локалните буџети, број на договор 9856 („Договорот за грант“), финансиран од Проект на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено Општество – Македонија (Договор за соработка бр. АИД-165-A-12-00004).

Цел

Нашиот ангажман е верификација на трошоците, кој опфаќа извршување на договорени постапки во врска со проверка на финансиските извештаи на проектот и нивна усогласеност со одредбите на Договорот за грант склучен помеѓу вас и Проект на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено Општество - Македонија „Донатор“. Целта на оваа верификација на трошоци е да извршиме одредени постапки, кои ги договоривме со вас и да ви поднесеме Извештај за фактички наоди во однос на спроведените постапки.

Верификација на трошоци значи ревизорот да ги провери податоците содржани во финансискиот извештај и да ги спореди со условите од Договорот за грант.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**AUDIT | TAX | CONSULTING**

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

Ф+389 (0)2 3216 186

www.rsmmk.mk**Стандарди и етика**

Нашиот ангажман беше спроведен во согласност со:

- Меѓународен стандард за поврзани услуги („МСПУ“) 4400 *Ангажмани за извршување на договорени постапки во врска со финансиски информации* објавен од Меѓународната федерација на сметководители („МФС“);
- *Кодексот за етика на професионални сметководители* издаден од МФС. Иако МСПУ 4400 предвидува дека независноста не е барање при ангажманите за договорени постапки, Донаторот бара ревизорот да се придржува и до барањата за независност од *Кодексот за етика на професионални сметководители*.

Извршени постапки

Постапките кои ги спроведовме опфаќаат:

1. Општи постапки
2. Постапки со кои се потврдува усогласеност на трошоците со буџетот и аналитички постапки
3. Постапки со кои се потврдува одреден трошок
4. Постапки за утврдување на финансиската регуларност (начело на уредност) и адекватноста и ефективноста на интерните контролни системи

Овие постапки се спроведени со цел да се има јасен увид во исправноста на трошоците направени во рамките на проектот.

Бидејќи спроведените постапки не претставуваат ниту ревизија, ниту проверка направена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија или Меѓународните стандарди за ангажмани за проверка, ние не изразуваме никакво уверување за придружните финансиски извештаи.

Доколку извршевме дополнителни постапки или пак извршевме ревизија или проверка на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија или Меѓународните стандарди за ангажмани за проверка, можеби ќе забележевме други прашања за кои би ве известиле.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**AUDIT | TAX | CONSULTING**

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

Ф+389 (0)2 3216 186

www.rsmmk.mk**Извори на информации**

Извештајот ни дава информации добиени од ваша страна како одговор на одредени прашања или информации добиени од вашето сметководство.

Фактички наоди

Вкупните трошоци кои се предмет на овој извештај за фактички наоди изнесуваат 38.714,41 УСД.

Процентот на прегледани трошоци изнесува 65%. Овој процент го претставува вкупниот износ на трошоци прегледани од наша страна искажани како дел од вкупните трошоци кои се предмет на овој извештај за фактички наоди.

Не се најдени отстапувања во направените трошоци, во однос на нивната исправност и усогласеност со одредбите од потпишаниот Договор за грант.

Ние ги прикажуваме деталите за фактичките наоди кои произлегуваат од извршените постапки дадени во Дел 2 од овој извештај.

Намена на Извештајот

Нашиот извештај е наменет исклучиво за целта наведена погоре во овој извештај и за ваше информирање. Овој извештај се однесува само на финансиските извештаи на проектот и не се протега на финансиски извештаи на Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје, земени како целина.

Донаторот не се појавува како странка во Договорот (Писмото за ангажирање) помеѓу вас и нас и затоа немаме никакви обврски кон Донаторот кој може да се повика на овој извештај на свој ризик и дискреција. Донаторот може да ги процени постапките и наодите известени од наша страна и да донесе свои заклучоци врз основа на фактичките наоди за кои сме известиле.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**AUDIT | TAX | CONSULTING**

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

Ф+389 (0)2 3216 186

www.rsmmk.mk

Со задоволство ќе бидеме на ваше располагање за било какви информации или прашања кои би ги побарале во врска со нашиот извештај.

Датум 16.12.2016,

Со почит,

Друштво за ревизија PCM Македонија ДООЕЛ Скопје



Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Овластен ревизор

Стојан Јорданов

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

Општо за Договорот за грант и Проектот

Проектот Родовата рамноправност во локалните буџети – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје е финансиран од Проект на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено Општество – Македонија.

Краток опис на поддржаниот проект:

- **Име на проектот:** Родова рамноправност во локалните буџети
- **Општа цел:**
Унапредување на третманот на родовите прашања во буџетското планирање на локално ниво преку зајакнување на капацитетите и поддршка на локалните НВО за следење и застапување на родовата еднаквост во буџетските процеси.
- **Краткорочна цел:**
 1. Да се зајакнат знаењата и вештините на женските НВО за следење и застапување специфичните потреби на жените во буџетските процеси на ЕЛС
 2. Да се обезбедат релевантни информации за приоритетните потреби изразени од самите жени во заедницата
 3. Да се информира јавноста/жените од заедницата за релевантноста на родовата еднаквост во управувањето со јавните финансии
- **Активности:**
 - Селекција на организации и монитори;
 - Реализација на програма на тема Родот во буџетското планирање;
 - Развивање методолошка рамка;
 - Следење на буџетски процес;
 - Фокус групи;
 - Подготовка на поединечни и збирен извештај;
 - Кампања;
 - Локални промотивни настани,
 - Изложба

Спроведени постапки и фактички наоди

Постапките кои ги спроведовме опфаќаат:

1. Општи постапки
2. Постапки со кои се потврдува усогласеност на трошоците со буџетот и аналитички постапки
3. Постапки со кои се потврдува одреден трошок
4. Постапки за утврдување на финансиската регуларност (начело на уредност) и адекватноста и ефективноста на интерните контролни системи

Вкупните трошоци прегледани од наша страна изнесуваат 25.351,94 УСД. Вкупниот процент на прегледани трошоци изнесува 65%.

Буџетски категории	Вкупно трошоци	Прегледани трошоци	Процент на прегледаност по ставки
Персонал (плати)	\$16,058.81	\$10,232.33	64%
Хонорари (брuto)	\$6,664.92	\$3,102.92	47%
Административни трошоци	\$3,821.93	\$2,867.03	75%
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	н/п
Набавки за проектот	\$2,362.87	\$1,732.15	73%
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,145.68	\$6,757.31	74%
Трошоци за настани	\$660.20	\$660.20	100%
Вкупно	\$38,714.41	\$25,351.94	65%

Ние ги потврдивме трошоците прикажани во горната сумарна табела и спроведовме, за секој трошок одделно, постапки кои се наведени подолу.

Ние известуваме за нашите фактички наоди кои произлегуваат од следните постапки:

Општи постапки

1.1 Рокови и услови од Договорот за грант

Ние се запознаваме со роковите и условите од Договорот за грант.

Ние добивме копија од оригиналниот Договор за грант и ги добивме и разгледаваме финансиските извештаи и заклучивме дека се во согласност со Договорот за грант.

1.2 Финансиски извештај од Договорот за грант

Потврдуваме дека финансиските извештаи во целост го опфаќаат предметот на верификација на трошоци.

1.3 Правила водење на сметководство и чување на документи

Потврдуваме дека сметките на корисникот:

- a. се ажурни и точни
- b. се изготвени во согласност со системот на двојно сметководство
- c. лесно се идентификуваат и потврдуваат

1.4 Усогласеност на финансискиот извештај со сметководствениот систем на корисникот на средствата од грантот

Податоците во финансиските извештаи се усогласени со сметководствениот систем на корисникот на средствата од грантот и се вклучени во бруто билансот и билансот на успех на корисникот на средствата, и во сите други извештаи кои ги бараат локалните власти.

1.5 Девизен курс

За преведување на локалната валута (денари) во долари е користен средниот курс на НБРМ на денот на исплата, односно на денот на префрлање на средствата на жиро сметка на Грантистот, и е прикажан во следната табела одделно за секој финансиски извештај предаден на Донаторот:

Период на финансиски извештај	Курс МКД/УСД
21.01-31.03.2015	54.01
01.04-07.05.2015	54.01
08.05-30.06.2015	54.81
01.07-27.09.2015	54.81
28.09-30.09.2015	55.93
01.12-31.12.2015	53.93
01.10-01.12.2015	55.93
04.02-30.03.2016	55.95
01.01-04.02.2016	53.93
01.04-23.05.2016	55.95
24.05-20.07.2016	54.35
Среден курс	54.87

Постапки со кои се потврдува усогласеност на трошоците со буџетот и аналитички постапки

2.1 Буџет на Договорот за грант

Буџетот во финансиските извештаи одговара на буџетот од Договорот за грант. Сите настанати трошоци се наведени во буџетот од Договорот за грант.

2.2 Измени на буџетот од Договорот за грант

Има измени во буџетот (прераспределби) кои се претходно одобрени од донаторот и тоа:

1. 677 УСД од ставката 1.2 Проектен координатор, се пренаменети во ставката 3.1 – Наемнина
2. 650 УСД од ставка Монитори се пренаменети на следниов начин:
 - 110 УСД во ставката 3.1 - Наемнина
 - 80 УСД во ставката 3.4 - Режики трошоци
 - 190 УСД во ставката 3.2 - Трошоци за телефон, интернет и факс
 - 270 УСД во ставката 5.3 - Техничка подготовка на збирен извештај

3. 480 УСД од ставката 6.1 Сместување и храна за учеснички на обуки и работилници, се пренаменети во ставката 5.3 – Техничка подготовка и публикување на збиен извештај

Постапки со кои се потврдува одреден трошок

При оваа верификација на трошоци беа спроведени постапките за потврдување наведени во точките 3.1 – 3.6 за секоја трошкова ставка одделно.

3.1 Исправност на трошоци

Ние го потврдивме, за секоја одбрана трошкова ставка, критериумот за исправност.

3.2 Исправност на директни трошоци

Ние ги прегледавме настанатите директни трошоци и придружната документација, при што го заклучивме следното:

- a. Сите прегледани трошоци се реално настанати
- b. Сите трошоци настанале во текот на имплементирањето на проектот
- c. Сите трошковни ставки се наведени во буџетот на проектот
- d. Сите трошоци се неопходни за имплементирање на проектот
- e. Сите трошоци се прокнижени според роковите и условите од договорот за грант, според локалните сметководствени правила и воспоставени сметководствени практички
- f. Сите трошоци се оправдани (постои доволна документација за прегледаните трошоци)
- g. Сите парични вредности се во согласност со основните документи
- h. Сите трошоци се класифицирани под точни наслови и поднаслови во финансиските извештаи

3.3 Административни (индиректни) трошоци

Административни трошоци не се предвидени во проектот.

3.4 Придонеси во натура

Не постојат придонеси во натура вклучени во финансискиот извештај.

3.5 Неисправни трошоци

Ние не потврдивме трошоци кои би можеле да се дефинираат како неисправни во нашиот извештај.

3.6 Приходи од проектот

Проект на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено Општество - Македонија е единствениот донатор на проектот кој е предмет на верификацијата на трошоци. Приходите од донаторот се уредно евидентирани.

Постапки за утврдување на финансиската регуларност (начело на уредност) и адекватноста и ефективноста на интерните контролни системи

4.1 Начело на уредност (финансиска регуларност)

Прашањата што се однесуваат на Проектот:

a) Одобрување на трошоци и исправноста на приложена документација:

Примателот применува пишани процедури на одобрување. Презентираната процедура се состои од спроведување на планираните трошоци, со евентуални измени – во согласност на донаторот, и одобрување на нарачката, фактурата и плаќањето. Презентирани ни се „Налози за реализација“ со потпис за одобрување на приложените документи.

b) Податоци за примени средства и потврдување од донаторот:

Нас ни беа презентирани банкови изводи со сите движења од почетокот до крајот на проектот. Не побаравме дополнителна конфирмација од Фондацијата Отворено Општество - Македонија. Акција Здруженска има отворено посебна денарска банкова сметка за Проектот. Презентираните документи од примателот ги потврдија објавените износи во извештаите на Проектот. Според презентираната документација ги утврдивме следните уплати по Договорот за грант:

-	20.02.2015	МКД 209.090,00
-	07.05.2015	МКД 424.395,00
-	15.07.2015	МКД 167.796,00
-	16.10.2015	МКД 235.461,00
-	23.02.2016	МКД 475.620,00
-	07.06.2016	МКД 610.709,00

c) Распореѓување на трошоците во согласност со Планот:

Планираните трошоци се реализирани преку набавки и исплати, и се соодветно обелоденети во финансискиот извештај.

d) Усогласеност на локални договори со важечка регулатива:

Примателот поседува договори со ангажирани лица. Договорите се усогласени.

e) Насоки и прифаќање на забелешки, корекции и препораки содржани во претходните ревизии:

Немало претходни препораки. Проектот „Родовата рамноправност во локалните буџети“ е започнат на 21.01.2015, од која дата ние вршиме верификација на трошоци.

Прашања што се однесуваат на сметководство:

- f) *Аритметичка точност на сметките, документацијата и финансиските извештаи:*

Документацијата е уредно сложена, според добиени изводи. Книжење на фактурите се врши со плаќањето на истите.

- g) *Исправност на сметководствени книжења:*

Сметководствените книжења се базираат на исправна документација.

- h) *Навременост на книжење на настани:*

Бројот на налози потврдува перманентно книжење на документите.

- i) *Финансиски извештаи и информации во согласност со сметките:*

Акција Здруженска изготвиле и предале во Централен Регистар годишна сметка за 2015 година. Износите во годишната сметка се поголеми од износите објавени за овој проект. Сметководствена документација на проектот е уредно сложена во прилог на налози за книжење. Првото потврдува законска усогласеност на нивното работење, а второто и третото ни дава право да претпоставиме дека сметководството на проектот е дел од вкупното сметководство на Акција Здруженска. Ние не ги прегледавме тие финансиски извештаи, а нашиот ангажман е лимитиран на верификација на трошоци на Проектот „Родова рамноправност во локалните буџети“.

- j) *Адекватност и сеопфатност на сметководствени приходи:*

Донираните износи се прокнижени според денарскиот прилив.

- k) *Оценка на побарувања и аванси, оправданост на ненаплатени износи подолго од месец дена:*

Проектот нема таков вид на побарувања.

- l) *Насоки и прифаќање на забелешки, корекции и препораки содржани во претходните ревизии:*

н/а

4.2 Адекватност и ефективност на интерните контролни системи:

- a) *Соодветност на внатрешната организација (структура, функции, задачи, раководење, одговорност, методи, процедури, поделба на должности итн.):*

Презентирано е задоволително ниво на организациониот капацитет на Акција Здруженска. Ние бевме запознаени со воспоставената пракса за внатрешни контроли во сметководството. Видно од документација е дека контролите воспоставени во пракса целосно се почитуваат.

b) Ефективност на финансиско сметководство и извештајниот процес на Проектот:

Проектот успешно е воден од страна на ангажираните лица. Проектот се води од фаза на детално планирање до извршување на планот. Алатките кои ги користат им даваат податоци потребни за одлучување и раководење со Проектот.

Финансиското известување за донаторот се работи in-house (вработен е Финансиски менаџер во рамките на организацијата), а финансиското книжење и известување согласно домашните закони го работи надворешно сметководствено биро.

c) Примена на важечките закони, правилници и упатства:

Заложбите за почитување на важечка регулатива се успешни. Не се појавени отстапувања.

d) Физичка сигурност на средствата:

Паричните средства се депонирани во Халк Банка. Реномето на банката е соодветно.

e) Превенција од сметководствени грешки и финансиски измами:

Процесот на одобрување на нарачките, фактурите и плаќањата ја намалува веројатноста од измама. Налог за реализација е приложен со секое плаќање.

f) Адекватност и сеопфатност на информативниот и финансиско известувачки систем:

Постоечкиот сметководствен систем е на соодветно ниво.

Во текот на нашиот ангажман, ништо не нè наведе да веруваме дека интерните контролни системи не се адекватни и ефективни.

Анекс 1 Финансиски извештаи за Договорот за грант

ФООМ Гр. 9856 Опфатен период 20/01/2015 31/03/2015

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (20.02.2015) на нашата сметка префрли 2 09.090,00 МКД, односно денарска противредност на 3.871УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

54.01 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$0.00	MKD 46,446.00 \$859.95	\$15,880.05
Хонорари (бруто)	\$7,300.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$7,300.00
Административни трошоци	\$2,900.00	\$0.00	MKD 345.00 \$6.39	\$2,893.61
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$9,425.00
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$0.00	MKD 46,791.00 \$866.34	\$37,848.66

ФООМ Гр: 9856

Опфатен период

01/04/2015

07/05/2015

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (20.02.2015) на нашата сметка префрли 2 09.090,00 МКД, односно денарска противвредност на 3.871УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

54.01 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$859.95	MKD 23,223.00 \$429.98	\$15,450.07
Хонорари (брuto)	\$7,300.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$7,300.00
Административни трошоци	\$2,900.00	\$6.39	MKD 10,502.00 \$194.45	\$2,699.17
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$0.00	MKD 107,189.00 \$1,984.61	\$7,440.39
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$866.34	MKD 140,914.00 \$2,609.04	\$35,239.63

ФООМ Гр 9856

Опфатен период

08/05/2015

30/06/2015

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (07.05.2015) на нашата сметка префрли 424.395,00 МКД, односно денарска противвредност на 7.743УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

54.81 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$1,289.92	MKD 46,446.00 \$847.40	\$14,602.68
Хонорари (брuto)	\$7,300.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$7,300.00
Административни трошоци	\$2,900.00	\$199.88	MKD 2,400.00 \$43.79	\$2,656.33
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$1,984.61	MKD 218,049.00 \$3,978.27	\$3,462.12
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$3,474.42	MKD 266,895.00 \$4,869.46	\$30,371.12

ФООМ Гр 9856

Опфатен период

01/07/2015

27/09/2015

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (07.05.2015) на нашата сметка префрли 424.395,00 МКД, односно денарска противвредност на 7.743USD. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

54.81 МКД за 1 USD

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во USD)	Трошоци направени во претходните фази (во USD)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и USD)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$2,137.32	MKD 150,756.00 \$2,750.52	\$11,852.16
Хонорари (брuto)	\$7,300.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$7,300.00
Административни трошоци	\$2,900.00	\$243.67	MKD 13,126.00 \$239.48	\$2,416.85
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$5,962.89	MKD 582.00 \$10.62	\$3,451.49
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$8,343.87	MKD 164,464.00 \$3,000.62	\$27,370.51

ФООМ Гр: 9856

Опфатен период

28/09/2015

30/09/2015

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (15.07.2015) на нашата сметка префрли 167.796,00 МКД, односно денарска противвредност на 3.000УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

55.93 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$4,887.84	MKD 37,524.00 \$670.91	\$11,181.25
Хонорари (брuto)	\$7,300.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$7,300.00
Административни трошоци	\$2,900.00	\$483.14	MKD 0.00 \$0.00	\$2,416.86
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$5,962.89	MKD 582.00 \$10.41	\$3,451.71
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$11,333.87	MKD 38,106.00 \$681.32	\$26,699.81

ФООМ Гр: 9856

Опфатен период

01.10.2015

01.12.2015

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (15.07.2015) на нашата сметка префрли 167.796,00 МКД, односно денарска противвредност на 3.000УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

55.93 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$5,560.75	MKD 66,962.00 \$1,197.25	\$9,982.00
Хонорари (брuto)	\$7,300.00	\$0.00	MKD 59,500.00 \$1,063.83	\$6,236.17
Административни трошоци	\$2,900.00	\$483.14	MKD 6,206.00 \$110.96	\$2,305.90
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$5,973.30	MKD 0.00 \$0.00	\$3,451.70
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$12,017.19	MKD 132,668.00 \$2,372.04	\$24,325.77

ФООМ Гр: 9856

Опфатен период

01.12.2015

31.12.2015

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (16.10.2015) на нашата сметка префрли 235.461,00 МКД, односно денарска противвредност на 4.366 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

53.93 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$6,757.99	MKD 64,144.00 \$1,189.39	\$8,792.62
Хонорари (бруто)	\$7,300.00	\$1,063.83	MKD 52,500.00 \$973.48	\$5,262.69
Административни трошоци	\$2,900.00	\$594.10	MKD 13,628.00 \$252.70	\$2,053.20
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$5,973.30	MKD 5,182.00 \$96.09	\$3,355.61
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$14,389.22	MKD 135,454.00 \$2,511.66	\$21,814.11

ФООМ Гр 9856

Опфатен период

01/01/2016

04/02/2016

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (16.10.2015) на нашата сметка префрли 235.461,00 МКД, односно денарска противвредност на 4.366 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

53.93 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$7,947.38	MKD 50,152.00 \$929.95	\$7,862.67
Хонорари (брuto)	\$7,300.00	\$2,037.31	MKD 29,656.00 \$549.90	\$4,712.79
Административни трошоци	\$2,900.00	\$846.79	MKD 19,909.00 \$369.16	\$1,684.04
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$1,650.00
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$6,069.38	MKD 0.00 \$0.00	\$3,355.62
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$16,900.86	MKD 99,717.00 \$1,849.01	\$19,965.13

ФООМ Гр: 9856

Опфатен период

05/02/2016

30/03/2016

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (23.02.2016) на нашата сметка префрли 475.620,00 МКД, односно денарска противвредност на 8.500 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

55.95 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$8,877.32	MKD 114,417.00 \$2,044.99	\$5,817.69
Хонорари (брuto)	\$7,300.00	\$2,567.35	MKD 54,000.00 \$965.15	\$3,767.50
Административни трошоци	\$2,900.00	\$1,215.95	MKD 1,150.00 \$20.55	\$1,663.49
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$0.00	MKD 35,111.00 \$627.54	\$1,022.46
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$6,069.38	MKD 13,870.00 \$247.90	\$3,107.72
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$18,730.00	MKD 218,548.00 \$3,906.13	\$16,078.87

ФООМ Гр: 9856

Опфатен период

01/04/2016

23/05/2016

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (23.02.2016) на нашата сметка префрли 475.620,00 МКД, односно денарска противвредност на 8.500 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

55.95 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,740.00	\$10,922.31	MKD 62,638.00 \$1,119.54	\$4,698.15
Хонорари (бруто)	\$7,300.00	\$3,532.50	MKD 56,069.00 \$1,002.13	\$2,765.37
Административни трошоци	\$2,900.00	\$1,236.50	MKD 15,308.00 \$273.60	\$1,389.89
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$1,650.00	\$627.54	MKD 6,035.00 \$107.86	\$914.60
Патни трошоци, храна и сместување	\$9,425.00	\$6,317.28	MKD 133,790.00 \$2,391.24	\$716.48
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$700.00
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	MKD 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$22,636.13	MKD 273,840.00 \$4,894.37	\$11,184.50

ФООМ Гр: 9856

Опфатен период

24/05/2016

20/07/2016

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително известување.

ФООМ на (07.06.2016) на нашата сметка префрли 6105.70900 МКД, односно денарска противвредност на 11.253УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:

54.35 МКД за 1 УСД

Опис на буџетот (даден на ист начин како во договорот за грант)	Одобрен буџет (во УСД)	Трошоци направени во претходните фази (во УСД)	Трошоци направени во фазата која е предмет на извештајот (во МКД и УСД)	Остаток (пречекорувања)
Персонал (плати)	\$16,063.00	\$12,074.80	МКД 216,531.00 \$3,984.01	\$4.19
Хонорари (бруто)	\$6,650.00	\$4,564.13	МКД 114,178.00 \$2,100.79	-\$14.92
Административни трошоци	\$3,957.00	\$1,518.16	МКД 125,210.00 \$2,303.77	\$135.07
Набавка на опрема	\$0.00	\$0.00	МКД 0.00 \$0.00	\$0.00
Набавки за проектот	\$2,400.00	\$738.58	МКД 88,280.00 \$1,624.29	\$37.13
Патни трошоци, храна и сместување	\$8,945.00	\$8,778.91	МКД 19,934.00 \$366.77	-\$200.68
Трошоци за настани	\$700.00	\$0.00	МКД 35,882.00 \$660.20	\$39.80
Други трошоци	\$0.00	\$0.00	МКД 0.00 \$0.00	\$0.00
Вкупно трошоци	\$38,715.00	\$27,674.58	МКД 600,015.00 \$11,039.83	\$0.59